

Врз основа на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2022 година (“Службен гласник на Град Скопје“ број 2/22), Град Скопје објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за распоредување на буџетски средства за финансирање на програми, проекти, активности и манифестации во областа на спортот од интерес за Град Скопје за 2022 година

Стратешката определба на Град Скопје за поддршка на спортот е да преку програми, проекти, манифестации, активности и јавни повици го поттикнува развојот на спортот, како и афирмирање на Градот како развоен спортски центар со европски карактеристики што соодветствуваат на неговиот статус како главен град, со цел остварување на јавниот интерес од локално значење во областа на спортот.

Град Скопје во насока на организирање, поттикнување и помагање на спортски манифестации и приредби од значење за Градот, како и обезбедување на услови за развој на квалитетот на спортот, го објавува овој јавен повик.

Спортските активности, програмите, проектите и манифестациите, и финансиските средства за нивна реализација, Градот Скопје ги утврдува со годишна програма со што го одразува својот интерес и потреби во оваа сфера.

Средствата за финансирање на програмите и проектите ќе се обезбедат од Буџетот на Град Скопје за 2022 година.

1. Краток опис на Програмата и видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Во согласност со законската регулатива и критериумите за утврдување на програмата за спорт и за обезбедувањето средства за нивна реализација, како и врз основа на оценките за извршените програми во 2021 година, Град Скопје со програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2022 година, со следниве четири (4) глави од програмата, ќе поддржува:

а) ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Градот Скопје ќе ги финансира традиционалните спортски активности и манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер, со цел зачувување на континуитетот на вакви манифестации за што има интерес од граѓаните и што се во интерес на развојот на спортот во градот Скопје, со средства од Буџетот на Град Скопје, распоредени на организаторот (национална спортска федерација, членка на национална спортска федерација и други спортски субјекти).

Самото име традиционални спортски манифестации укажува дека Градот Скопје ќе финансира манифестации што имаат традиција од најмалку пет години, и оставиле значаен белег во развојот на спортот во Скопје.

б) МАНИФЕСТАЦИИ ОД ОСОБЕН ИНТЕРЕС ЗА ГРАД СКОПЈЕ

Во областа на манифестации од особен интерес, Градот Скопје ќе ги финансира програмите, проектите и активностите на сите заинтересирани спортски субјекти и субјектите што организираат спортски активности кај лицата со посебни потреби, и кои ќе достават програми, проекти и активности за организирање на манифестации и спортски настани од особен интерес за Град Скопје.

в) ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ДРУГИ СПОРТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ГРАД СКОПЈЕ

Градот Скопје ќе ги финансира програмите, проектите и активностите за реализирање посебни програми во создавање услови за спроведување спортски активности на спортистките и спортистите аматери, на учениците и на младината, со посебен акцент врз реализирање на спортски активности и натпревари во средните училишта на подрачјето на градот Скопје. Градот Скопје ќе ги поддржува и родово сензитивните програми, проекти, активности и манифестации.

Град Скопје ќе поддржува иницијативи и активности за одвивање и развој на спортски дисциплини што не се присутни во Градот, а имаат значајно место на врвните меѓународни манифестации како и во спортскиот живот на главните градови и големите урбани центри во светот.

Овозможување на поинтензивна комуникација на спортистките и спортистите и нивните здруженија од збратимените градови, главните градови и големите урбани центри во регионот и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка.

Град Скопје ќе поддржува и спортско-рекреативни активности кај лицата со попреченост на подрачјето на градот Скопје.

г) ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО СПОРТОТ

Град Скопје ќе ги финансира програмите, проектите, активностите и манифестациите што не се опфатени со претходни позиции на горенаведените точки од општите критериуми, а што со својата актуелност, атрактивност, значење и квалитет придонесуваат за остварување на програмските цели во областа на спортот на Град Скопје за 2022 година.

Предложените програми и проекти, програмски активности и манифестации, покрај образложението мора да содржат и предлог финансиска конструкција во што ќе бидат наведени средствата што се бараат од Буџетот на Град Скопје за 2022 година, како и средствата обезбедени од Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија, сопствени приходи и средства од други извори.

2. Општи услови и критериуми

Покрај наведените области, поднесените пријави треба да ги задоволуваат целите и критериумите што се дадени во прилог на јавниот повик што е објавен на официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Во постапката за распоредување на буџетските средства од програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2022 година, ќе бидат прифатени оние програми и проекти, програмски активности и манифестации што врз основа на критериумите ќе обезбедат најмалку **55** бодови.

3. Начин на пријавување/аплицирање и задолжителна документација

Пријавувањето на јавниот повик се врши со доставување на пополнета пријава (апликација). Апликантите, покрај пријавата задолжително треба да ги достават и следните документи:

- решение за упис во регистарот и тековна состојба за регистрирана дејност не постара од шест месеци, издадени од Централен регистар на Република Северна Македонија;
- потврда за отворена и активна жиро сметка со банката и
- во зависност од статусот на апликантот, да се достави Решение за вршење на дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт.

4. Рок и начин на доставување на пријавите/апликациите

Потребните податоци како и предлог програмите и проектите, програмските активности и манифестации, со финансиската конструкција треба да се достават на посебна пријава што може да се подигне во архивата на Градот Скопје (барака 16) или да се преземе од официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Јавниот повик трае **15 календарски дена**, од денот на објавувањето во средствата за јавно информирање и на веб страницата на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Јавниот повик се објавува на 14.03.2022 година и трае до 28.03.2022 година.

Пријавите треба да се достават до Град Скопје, преку пошта на адреса: Бул. „Илинден“ бр.82, 1000 Скопје, или во Архивата на Градот Скопје (барака 16), најдоцна до **28.03.2022** година до **15:00** часот на последниот ден од завршувањето на јавниот повик, со назнака: **за “Јавен повик за распоредување буџетски средства за финансирање на програми, проекти, активности и манифестации во областа на спортот од интерес за Град Скопје за 2022 година“.**

Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на субјектот кој ја поднесува пријавата.

НАПОМЕНА: Неуредните пријави што не се доставени на начин како што се бара во горенаведениот текст, односно содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и тие што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 3297-238 и 3297-320.

**ГРАД СКОПЈЕ
ГРАДОНАЧАЛНИК**